



ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: dzr@dzr.gov.mk  
www.dzr.gov.mk

Број: 08 – 134/10

Дата: 04.11.2010

ДО  
СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

### Резиме

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст Служба) на сметката на Основен буџет (631) за 2009 година, заедно со ревизија на усогласеност.

Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи за 2006 година на сметката наплатени приходи од органи и изразено е мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на билансот на состојба и позитивно мислење за билансот на приходи и расходи и законското и наменското трошење на средствата.

Службата во текот на 2009 година има остварено приходи по основ на извршени услуги во печатницата за потребите на државните органи.

За финансиските извештаи на Службата за 2009 година изразивме мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на билансот на состојба и позитивно мислење за билансот на приходи и расходи и усогласеноста со законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

---

*Ревизорски тим*

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

---

*Овластен државен ревизор*

\_\_\_\_\_

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

1. Вовед

- 1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните 6 и 7 заедно со ревизија на усогласеност на сметката наплатени приходи од органи на Службата која се состои од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за 2009 година и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.
- 1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.
- 1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи за 2006 година на сметката наплатени приходи од органи и изразено е мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на билансот на состојба и позитивно мислење за билансот на приходи и расходи и законското и наменското трошење на средствата.
- 1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, е одговорност на раководството на субјектот од точка 1.1. на овој извештај застапувано од:

› Васе Донеvски, директор на Службата.

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1., врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски

---

Ревизорски тим

Овластен државен ревизор

2

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

доказ за тоа дали приходите и трошоците на Службата се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот.

Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

## **2. Цел и делокруг на ревизијата**

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали е резултат на измами или грешки и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи е во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај е заснован врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјални погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали е резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовка и објективно презентирање на финансискиот извештај со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.1. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извештаи. Веруваме дека обезбедените докази ни

---

*Ревизорски тим*

*Овластен државен ревизор*

3

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 01/06/2010 до 10/09/2010 година од тим на Државниот завод за ревизија.

### 3. Наоди и препораки

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок со раководството и одговорните лица на Службата – предмет на ревизија.

#### 3.1. Финансиски извештаи

3.1.1. На крајот на 2009 година, пописната комисија не извршила попис на побарувањата од вработените и обврските спрема добавувачите и не извршила усогласување со сметководствената евиденција, што е спротивно на одредбите од член 21 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и одредбите од член 29 и 31-в од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници.

Нецелосно извршениот попис може да влијае на нереално и необјективно искажување на податоците во финансискиот извештај Биланс на состојба на ден 31 декември.

#### Препорака:

Одговорното лице на Службата да воспостави услови за целосно спроведување на пописот, согласно Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници.

Вкупниот нето ефект од прифатените и спроведените корекции од страна на субјектот со извршената ревизија врз билансот на состојба е зголемување на вкупната актива и пасива за 756 илјади денари поради зголемување на состојбата на позициите:

- Побарувања и обврски за 378 илјади денари;
- Активни временски разграничувања и Пасивни временски разграничувања за 378 илјади денари за.

---

Ревизорски тим

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

4

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

4. Ревизорско мислење

Според наше мислење, освен за ефектите на прашањата изнесени во точката 3.1. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Службата на ден 31 декември 2009 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Според наше мислење, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи на Службата, во сите материјални аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.

Скопје, 03/11/2010 година

---

Ревизорски тим

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

5

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2009 година

Опис на позицијата	во 000 денари	
	2009	2008
<b>Приходи</b>		
Неданочни приходи	70,880	40,401
<b>Вкупно приходи</b>	<b>70,880</b>	<b>40,401</b>
<b>Расходи</b>		
<b>Тековни расходи</b>		
Стоки и услуги	51,803	16,214
Субвенции и трансфери	918	1,377
<b>Вкупно тековни расходи</b>	<b>52,721</b>	<b>17,591</b>
<b>Капитални расходи</b>		
Капитални расходи	62	0
<b>Вкупно капитални расходи</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>52,783</b>	<b>17,591</b>
<b>Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување</b>	<b>18,097</b>	<b>22,810</b>

Ревизорски тим

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

6

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  
НА ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

Опис на позицијата	во 000 денари	
	2009	2008
<b>Актива</b>		
<b>Парични средства и побарувања</b>		
Парични средства	18,097	22,811
Побарувања	29,117	26,006
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	1,337	10
Побарувања од вработените	593	3
Активни временски разграничувања	5,774	25
<b>Вкупно парични средства и побарувања</b>	<b>54,918</b>	<b>48,855</b>
<b>Вкупна актива</b>	<b>54,918</b>	<b>48,855</b>
<b>Пасива</b>		
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	5,371	0
Примени аванси, депозити и кауции	403	25
Пасивни временски разграничувања	49,144	48,830
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>54,918</b>	<b>48,855</b>
<b>Вкупна пасива</b>	<b>54,918</b>	<b>48,855</b>

Ревизорски тим

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

7